



YOUWEEN
Young Women Green Entrepreneurs



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Project №: 2020-2-PL01-KA205-082849

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ:

Презентација на проектот и првиот ден од „обуката на обучувачи“ во проектот

*Млади жени во зелено претприемништво - YOU WEEN!.
Соопштение за медиуми бр.1*

01 Јуни 2021

Презентација на проектот

Со големо задоволство ви го преставуваме нашиот нов проект: **Млади жени во зелено претприемништво - YOU WEEN!**, кој е со времетраење од 2 години и е финансиран од **Еразмус+** програмата на Европската Унија. Проектот се фокусира на **иновативност** и има за цел да постави **ефективни алатки за младите жени кои живеат во рурални средини** и зелени урбани средини, кои ќе ги зголемат **шансите и можностите за вработување и социо-образовниот и личниот развој на младите жени**.



Проектот **YOU WEEN!**, промовира **едукација за претприемништво** и активности меѓу „зелените“ **млади жени**, преку обука за **зелено размислување**, подигање на свеста за одржливост и **родова рамноправност**, промовирање на „зелен“ развој во рурални/изолирани средини или „зелени“ урбани средини, размена на добри практики и обезбедување експертиза и знаење за унапредување на младите жени.


Проектот е со **Европска димензија** и во проектот учествуваат партнери од Велика Британија, Полска, Литванија, Шпанија, Италија, Грција и Северна Македонија. Од почетокот во јануари 2021 година, партнерите работат на развој на три „интелектуални резултати“, односно, **збир на едукативни видеа, виртуелна интерактивна мрежа и платформа, и патоказ за експлоатација, со упатства за влијание врз политиките.**

Од почетокот на проектот, досега се реализирани **меѓународни состаноци** помеѓу сите партнери, **мапирање и собирање на најдобри практики** низ Европа за одржливо и зелено претприемништво со млади жени, и од минатата недела, беше спроведен **првиот официјален ден од обуката** за младински работници - што веруваме дека е нешто што треба да се прослави!

ПРВА СЕСИЈА ОД „ОБУКАТА НА ОБУЧУВАЧИ“

- ★ *Кои проблеми влијаат на младите жени во руралните области?*
- ★ *Кои ограничувања ги среќаваат жените при започнување бизнис?*
- ★ *Како методологијата на т.н. коучинг кругови (Coaching Circles) може да се користи како техника за обука во зелено претприемништво?*

Овие прашања беа почетна точка за нашата прва сесија од „обуката на обучувачи“. Сесијата се одржа на 28-ми Мај 2021 година на платформата Zoom, со **+35 учесници** од седум земји партнери во проектот. Обуката е **првиот ден од петте дена за обука на младински работници** предвидени во проектот (следните четири дена на обука треба да се одржат во Полска во Септември 2021 година). Обуката има за цел **да ги припреми младинските работници методи за зелено претприемништво** за работа со младите жени кои живеат во руралните средини преку **локални основни иницијативи**.



По загревањето со овие прашања, на обуката беше претставена **методологијата на тренерски кругови**. Главната цел на тренерските кругови во оваа обука е презентирање на примери и практики во областа на зеленото претприемништво, и **поттикнување на емоционални разговори помеѓу учесниците и интерактивни рефлексии** врз основа на презентираниите примери.

По претставувањето на методологијата, учесниците во обуката беа поделени во помали работни групи, имајќи ја шансата директно да ги искушат т.н. коучинг кругови (Coaching Circles). **Младинските работници** одговорија многу позитивно на т.н. коучинг кругови (Coaching Circles), изјавувајќи дека се чувствуваат **поголема надеж** и **поголема мотивација за ангажираност** и сметаат дека оваа методологија е **пренослива** за обука на млади жени во зелено претприемништво. Обуката се покажа како **многу ефикасна** во идентификувањето на потребите, искуствата и очекувањата на сите оние кои учествуваа, означувајќи успешен почеток на проектот YOU WEEN!.

За повеќе информации за проектот YOU WEEN!:

Контактирајте го проектниот тим на YOU WEEN!, на е-маил адресата: youween.eu@gmail.com

Следете нè и бидете во тек со новостите во проектот на:

[Facebook](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#)